

Ослободувањето на Агим Красниќи ќе остане енигма уште долго време, но во оваа држава сè е така заплеткано, па нема многу да нè изненади и ако и командант Бреза ја доживее судбината на кондовскиот "фраер".

Иако во Кондово беа спроведени две полициски акции сè уште недостасува дел од тешкото вооружување (со кое му се закануваа на главниот град на државава), кое најверојатно со себе на Косово го понела групата на Рамадан Шити.



Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

е амнестиран, народот страува дека со повлекувањето на потерницата против него, тој ќе исчезне од државава, и дека некаде оддалеку ќе го држи под тензија населението во Кондово и пошироко.

Зачудува и тоа како сите надлежни институции во државава се ставија во одбрана на Красниќи. Судиите кои ги повлекоа потерниците по Красниќи се амнестирани, а Републичкиот судски совет нема да отвори постапка за утврдување на одговорност за двајцата истражни судии кои го сослушале Агим Красниќи и ги поништија притворот и потерниците и покрај обвинувањата дека разврската на случајот "Красни-

дини, а тој, пак, бил подготвен да докаже дека не е инволвиран во ова.

ОБВИНЕНИЕ

И скопскиот јавен обвинител Стерјо Зиков вели дека не постои акт на амнестија за лицето Агим Красниќи и оти не е повлечено ниту едно обвинение или барање за спроведување истрага против него.

"Ова решение на судот е правно и во натамошната судска постапка против Красниќи се водат обвиненија за две тешки кражби, две насилства против поединечни лица и едно обвинение за подготвување тероризам. Веројатно



КОНДОВО

Минатата седмица, македонската полиција спроведе две полициски акции во селото Кондово. Во првата акција пронајде еден топ, рачен фрлач, 7 РПГ, по 2 зољи, автоматски и полуавтоматски пушки, 2 пушкомитралеза и 4 бомби. Тоа е оружјето со кое Агим Красниќи и неговата осумдесетчлена група биле вооружени и се закануваа со гранатирање на Скопје. Во втората акција е пронајдено дополнително количество оружје и муниција, еден минофрлач, пушкомитралез без и со постамент, митралез со барабан, пет автоматски пушки, една зоља и еден РПГ, две гранати за минофрлач, шест тромблони, девет пакетчиња запалки за гранати, муниција, противпешадиски мини и експлозив ТНТ.

Во јули годинава беа демантирани, а деновиве со факти потврдени информациите дека во Кондово имало вооружена група од околу осумдесеттина лица, кои претставуваа сериозна опасност за безбедноста на главниот град во државава, Скопје. Нема човек кој не се прашува која е причината зошто долго време сè ова се криеше и зошто токму сега премиерот реши да ја каже вистината? Очигледно е дека тогаш властите нè излажаа, па зошто сега по полициската акција и по запленивањето на топот на Красниќи, со кој тој и неговата група се закануваа дека ќе го "бомбардираат" Скопје, да му веруваме на премиерот дека во моментот на целата територија на Општина Сарај нема ниту едно

вооружено лице. Ако се точни и информациите дека спроведената полициска акција во селото Кондово била наместена, за што нормално надлежните демантираа, тогаш очигледно е дека некој од целава ситуација сака да извлече некакви поени. Целиот "Кондовски" случај е заплеткан како што е "замрсена" и играта околу повлекувањето на потерницата за Агим Красниќи. Значи ли ова дека поседувањето топ е услов за здобивање статус на политички партнер за преговори. Актуелните властодршци извршија делегитимизирање на целиот уставно-правен поредок и ги потценија македонските граѓани, а Законот не го применија подеднакво за сите. Иако надлежните комментираат дека Красниќи не

"ја договорила власта надвор од Уставот и од законите.

Уште долго време ќе остане енигма како беше ослободен Красниќи, но во оваа држава сè е така "закукулено", па нема многу да нè изненади ако и командант Бреза ја доживее судбината на кондовскиот "фраер". И овој командант, по кого има потерница, сака да го примени рецептот на колегатата од Кондово. А веќе се шират информации дека преку политичари од албанскиот блок изразил подготвеност тој или неговиот адвокат да се појави во судот. Сакал да види за каков прекршок го гонат и какви докази има против него. Бреза знаел само дека го товарат за киднапирањето на полицајци во Арачиново пред две го-

за причините за ова обвинение е запозната и јавноста преку снимките во кои Красниќи заедно со неколку свои следбеници во воена униформа се шета во близина на селото Кондово", вели Зиков.

Тој вели и дека ваквото решение на случајот со Красниќи не дава сигнал за можен сличен третман и на другите случаи.

"Секој кривично-правен случај - додава тој - е посебен и има различни околности кои се ценат со Законот за кривична постапка и со Кривичниот законик. Во случајот со командант Бреза, во овој момент не би можел да кажам какви се постапките, но ако и тој се појави пред судот тогаш веројатно би имало услови да се повлече мерката притвор и против него. Меѓутоа,

не станува збор за амнестија затоа што Обвинителството не може да даде амнестија и не предлага таков акт", додава скопскиот јавен обвинител.

"Кондовскиот" случај уште еднаш покажа дека затаи правниот систем во државата, а и Зиков коментира дека ние имаме големи проблеми со владеењето на правото, што е оценка и на сите меѓународни институции и на Европската унија, која најголемиот акцент го става токму на ова.

"Сепак - додава тој - мислам дека во Македонија има една долга традиција на владеење на правото, меѓутоа со промената на општествено-политичкиот систем и уредувањето се случува многу тур-

МВР, Љубомир Михајловски-Џанго, беа координирани околу оваа акција и како тоа

де ќе биде оставено оружјето за овие, пак, да го земат?

Всушност, неколку часа пр-

покаже дека немало никаква амнестија за него, а втората - МВР да го најде оружјето. Трето, имаме информација дека групата под водство на Рамадан Шити, која располагаше со тешко оружје и со минофрлачи и која ги направи најголемите проблеми, се наоѓа на Косово. Во соработка со КФОР, УНМИК и со привремената косовска полиција мора да се реши проблемот зашто какво било нивно враќање на наша територија ќе создаде простор за нова слична ситуација".

Неколку часа по изјавата, Џанго испрати полиција во Кондово и заплени куп оружје. И додека ја оправдува судската одлука како законска, Бучковски призна дека проб-

"Нарушени се принципите на уставното уредување, не бев соодветно информиран за случајот 'Кондово'", вака претседателот Црвенковски ја коментира владината информација за кондовските случувања, а според негово мислење таа била посиромашна и од медиумските вести.

Од Владата, пак, експресно му одговараат:

"Дали е прекршен Уставот утврдува Уставниот суд".

Црвенковски од другата страна дополнува:

"Фактот што како претседател на државата, за едно прашање кое по својата дефиниција беше безбедносно, во подолг временски период не бев информиран за активностите кои одредени институции ги преземаа - сам по себе говори дека е направено едно нарушување на принципите на уставното уредување во Р Македонија и тоа е сериозен проблем - додавајќи - Македонија или ќе биде правна држава или не. Законите или ќе важат еднакво за сите или ќе промовираме беззаконие".

"КОНДОВСКИОТ ТОП" ЈА КАТАПУЛТИРА ТРОЈНАТА ВЛАСТ

буленции кои, пред сè, ги ослабеа државните органи, судовите, но и моралот на луѓето. Во таа смисла навистина се појавија многу проблеми кои едноставно органите, кои треба да го практикуваат правото, не се во состојба да го решат на начин кој ќе биде задоволителен".

И така секојдневно проблемите ни се натрупуваат, а премиерот, иако не ни е како што вели самиот - супермен, сепак ќе направел сè за да ги реши проблемите и со илегалното оружје и со вооружените групи и со меѓуетничките односи.

КООРДИНИРАНост

Зачудува и како тоа претседателот на Владата, Владо Бучковски, и првиот човек на



АГИМ КРАСНИЌИ

полицајците влегоа во истото она село во кое до вчера јадеа котек од вооружените групи. Значи ли ова дека групата на Красниќи била во дослух со надлежните во државата и ги информирале ка-

ед акцијата Бучковски изјави:

"Треба да се случат уште три работи за да се реши кондовскиот проблем. Првата, е во октомври да се отвори првиот судски процес против Агим Красниќи, со што ќе се

лемот е решен политички. Помогнале властите во Тирана и во Приштина, а меѓународни претставници вршеле притисок.

"Политички притисок имаше, реков и тоа уште на 15 јули, по завршувањето на седницата на Советот за безбедност, првиот апел го упати претседателот на ДУИ, кој побара и директно се обрати до Агим Красниќи, дека треба да се предаде пред истражните органи и дека на тој начин може да се решат проблемите, а не со закани и употреба на оружје - вели Бучковски и додава: - Сè додека јас сум на чело на Владата и додека ние сме политичка Влада, Владата нема ниту во иднина да избегнува со политички средства да решава безбедносни прашања".